

КУБА – ХАВАНА И ВАРАДЕРО ЈУНИ/ЈУЛИ/АВГУСТ 2021



Карибски остров со шеќерно бели плажи, прошаран со полиња на кои се одгледува тутун, кој игра значителна улога во процесот на производство на легендарните кубански пури. Главен град е Хавана, кој го красат куќи со пастелни фасади, автомобили од 1950-тите и шпански колонијален стил кој датира од 16 -ти век. Во клубовите може да слушнете прекрасна салса музика, а во звуците на прекрасното кабаре шоу ќе уживате во познатиот клуб Тропикана. Куба често е нарекувана уште и El Caiman или El Crocodrilo (на шпански крокодил), поради нејзиниот облик кој потсетува на овој влекач. Откриена од Кристофер Колумбо во 1492 г. и колонизирана од Шпанија, Куба е најпопуларниот остров во средна Америка која е живеалиште на 11 милиони жители. Името Куба е преведено од Таино јазикот кој значи „плодна земја во изобилство“ (Cuba) или „прекрасно место“ (sobana). Америка ја превзема контролата на власта во Куба во 1898 г. за време на Шпанско – Американската војна. Во 1902 Куба станува независна земја, а за време на Кубанската Револуција од 1953 до 1959 г., Фидел Кастро го заменува Фулегенсио Батиста. Кастро ја прогласува Куба за социјалистичка држава во 1961 година, со тоа што станува претседател на Куба, се до 2008 г. кога ја префрлува контролата на власта на неговиот брат Раул. Варадеро пак е најексклузивното, а воедно и најпознато летувалиште на Куба во кое се уште владеат браќата Кастро, а се наоѓа на околу 150 километри источно од главниот град Хавана. Денес тој претставува еден од најзначајните туристички центри на Карибите.



ПРОГРАМА

1 ДЕН | СКОПЈЕ – ИСТАНБУЛ

Пријавување на аеродромот во Скопје 3 часа пред предвидениот лет кон Истанбул во 20:40 часот. Слетување на аеродромот во Истанбул во 23:15 часот.

2 ДЕН | ИСТАНБУЛ – ХАВАНА - ВАРАДЕРО

Летот кон Хавана е во 01:45 часот, а слетувањето во 07:00 часот локално време. ДОБРЕ ДОЈДОВТЕ НА КУБА! По завшување на пасошки и царински формалности, следува организиран трансфер до туристичката област Варадеро (150км). Сместување во хотел на услуга All Inclusive (пр. хотел [Brisas del Caribe 4*](#)/[Roc Arenas Doradas 4*](#)). Слободно време за одмор и релаксација. **Ноќевање.**

3-8 ДЕН | ВАРЕДЕРО

Појадок во хотел. Слободно денови за уживање на белите песочни плажи во Вардеро и тиркизното Карипско море или факултативни излети по препорака на агенцијата. **Ноќевање.**

9 ДЕН | ВАРАДЕРО – ХАВАНА

Појадок и одјавување од хотелот. Следува организиран трансфер од Варадеро до хотел во Хавана (150км). Сместување во хотел во Хавана на услуга ноќевање со појадок (пр. хотели [Memories Miramar Havana 4*](#)/[TRYP Habana Libre 4*](#)) Слободно време за прошетки во единствената Хавана. **Ноќевање.**

10 ДЕН | ХАВАНА

Појадок во хотел. Слободен ден за индивидуални активности или предлог факултативни посети по препорака на агенцијата. **Ноќевање.**

11 ДЕН | ХАВАНА – ИСТАНБУЛ

Рано одјавување во хотел, при што следува организиран трансфер до аеродромот во Хавана. Летот кон Истанбул е во 08:45 часот.

12 ДЕН | ИСТАНБУЛ – СКОПЈЕ

Пристигнување на аеродромот во Истанбул во 07:45 часот. Слободно (транзит) време на аеродромот во Истанбул. Летот кон Скопје е во 19:25 часот, а пристигнувањето во 19:50 часот.

ЦЕНА ПО ЛИЦЕ ВО ДВОКРЕВЕТНА СОБА: 1599 €



ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- ✓ Повратен авионски билет на релација Скопје-Истанбул-Хавана-Истанбул-Скопје со авиокомпанијата Turkish Airlines;
- ✓ Рачен и чекиран багаж;
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ Трансфер на релација аеродром Хавана до хотел во Варадеро;
- ✓ Трансфер на релација од хотел во Варадеро до хотел во Хавана;
- ✓ Трансфер на релација хотел во Хавана до аеродром Хавана;
- ✓ 7 ноќевања на услуга Се' Вклучено (All Inclusive) во Варадеро (пр. хотел [Brisas del Caribe 4*](#));
- ✓ 2 ноќевања со појадок (1 оброк) во хотел во Хавана (пр. хотел [Plaza Hotel 4*](#));
- ✓ 24/7 поддршка од страна на агенти на New Ways Of Travel.

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- ⊗ Негативен ПЦР тест на Ковид-19;
- ⊗ Патничко осигурување – ЗАДОЛЖИТЕЛНО;
- ⊗ Индивидуални трошоци;
- ⊗ Туристичка такса која се плаќа директно на рецепција (доколку има таква);
- ⊗ Факултативни излети;
- ⊗ Бакшиши за водичи и возачи.

Термини на патување:

17.06-28.05.2021/22.07-02.08.2021/12.08-23.08.2021

Детали од летовите: Скопје-Истанбул-Хавана-Истанбул-Скопје

17JUN SKPIST 2040 2315	22JUL SKPIST 2040 2315	12AUG SKPIST 2040 2315
18JUN ISTHAV 0145 0700	23JUL ISTHAV 0125 0700	13AUG ISTHAV 0125 0700
27JUN HAVIST 0845 0745+1	01AUG HAVIST 0845 0745+1	22AUG HAVIST 0845 0745+1
28JUN ISTSKP 1925 1950	02AUG ISTSKP 1925 1950	23AUG ISTSKP 1925 1950

ОПШТИ НАПОМЕНИ

- Наведената пакет цена се однесува по лице во двокреветна соба, изразена во евра, при денарска противвредност од 1 евро = 62 мкд;
- Тип на патување: Индивидуално;
- Агенцијата го задржува правото на промена на цената на аранжманот, доколку дојде до промена на цената на авионските билети, хотелските услуги, факултативните излети и трансфер услугите;
- Резервација се гарантира исклучиво со уплата.



ФАКУЛТАТИВНИ ИЗЛЕТИ - ХАВАНА

Пешачка тура во Хавана

Цена по лице: 45 евра

Пешачки разглед на еден од најстарите градови на западната хемисфера, со локален водич на англиски јазик. Хавана е единствена и веднаш ќе Ве воодушеви шармот кој го пружа. Овде како времето да застанало. Впечатлива архитектура на куќи во различни бои, каде пред нив како украс стојат олд тајмер автомобили од 50-тите години на минатиот век.



Тура со класични автомобили

Цена по лице: 55 евра

Искуство кое вечно се памети! Колку пати во животот ќе имате можност да се возите во олд тајмер автомобил и тоа низ улиците на еден од историски најубавите градови во светот. Спремете ги уредите за фотографирање и препуштете се во една поинаква авантура.



КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА КУБА

Општи податоци

Лоцирана во централна Америка, Куба е островска држава чиј главен град е Хавана со околу 2 милиони жители. На јужниот дел на островот се наоѓа Карипското море, а на север излегува на Мексиканскиот залив и Атланскиот океан.

Виза

За државјани на Македонија, не се потрбени визи при патување на Куба.

Временска зона

Куба се наоѓа во временска зона UTC – 5

Клима

На Куба владее тропска клима со просечна температура од 25 степени целзјусови.

Храна

Храната во Куба пред се изобилува со морски специјалитети од риба и морски плодови, но овде можете да ги вкусите и сите видови на месо. Во прилог со секое јадење се сервира ориз и црн грав. Национално јадење е Ropa Vieja – говедско месо со зеленчук. На Куба се одгледуваат најразлични видови овошје и зеленчук кои не се одгледуваат во Европа (гвајаба, ананас, маланга, јука..). Овде препорачуваме конзумирање на храна од ресторани, а овојше и зеленчук од локалните пазари, каде цените се прилично исти како во Европа. Конзумирајте исклучиво флаширана вода!

Здравствена состојба

При патување на Куба не е потребна имунизација. Пожелно е да понесете пробиотици, лекови за симнување на температура, за стомачни тегоби, како и Аутан против комарци и креми против изгореници од сонце. Овие средства препорачуваме да ги понесете од Македонија, бидејќи во Хавана не постојат големи супермаркте каде истите можете да ги купите.

Осигурување

За влез на Куба неопходно е да имате здравствено патничко осигурување кое може да го купите во било која осигурителна компанија или во нашата агенција.

Безбедност

Што се однесува до безбедноста, стапката на криминал на Куба е многу ниска, што значи дека државата е прилично безбедна за патување, но секако советуваме внимателно чување на своите работи, при прошетки во големите градови или туристички места, како превенција од ситни кражби. Прошетките без придружба дури и во вечерните часови се слободни и безбедни.



Облека

Со оглед на високите температури, советуваме со Вас да понесете летна гардероба, удобни обувки доколку присуствувате на факултативни излети со повеќе пешачење, како и капи или шешири како заштита од сонце.

Парични средства

Куба е земја која има две валути - CUC то ест конвертибилен пезос или CUP - монета национал. Вам на патувањето ќе ви биде потребен само CUC и тоа е валута која ја добивате кога менувате пари во менувачница. Курсот изнесува 1eur = 1,1 CUC. Пари можете да менувате и во CUP но таа валута можете да ја користите само на пазарите и во некои помали продавници а односот е 1CUC = 23CUP. Парите се менуваат во менувачници кои се државни така што курсот е секаде идентичен. На патувањето понесете евра со оглед дека доларите се на висока провизија. Се советува носење готовина затоа што плаќање со платежни картички не е застапено, а банкоматите не се секогаш во функција и нема на многу места.

Комуникација

Нашите мобилни оператори функционираат на Куба, а што се однесува до интернетот истиот во безжична верзија го има само на јавни места (паркови, лоби во големи хотели..), но има можност да купите интернет картички кои чинат околу 2 евра за 1 час интернет конекција. Поради таа причина не е препорачливо носење на лап топ компјутери со Вас со оглед на фактот што интернет конекциите не се баш добри. Купување на кубанска сим картичка не е возможно.

Електрична енергија

За полнење на Вашите мобилни уреди потребно е да имате адаптер со 2 тенки влеза (како во САД).

